

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Систем на квалитет и стандарди				
2.	Код	2FP250512				
3.	Студиска програма	Градежништво				
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН – Катедра за градежништво				
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	втор				
6.	Академска година / семестар	2012 / I семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4	
8.	Наставник	Проф. д-р Гоше Петров				
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Изучување на квалитетот и факторите кои влијаат на квалитетот					
11.	Содржина на предметната програма: Општо за квалитетот; потреба од квалитетот; мотивацијата и квалитетот; образованието, обуката и квалитетот; еволуција на пристапот кон квалитетот; тотална контрола на квалитетот; пазарен пристап кон квалитетот; методологија на управување со квалитетот; политика, модел и концепти на системот за квалитет; барања за обезбедување на квалитетот; метрологијата и довербеноста во системот за квалитет; стандардизацијата и управувањето со квалитетот; искуства од воведувањето на системот за тотално управување со квалитетот.					
12.	Методи на учење: Предавања, дискусии, фактори на квалитетот, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време	60 часови				
14.	Распределба на расположливото време	20+20+10+5+5				
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања - теоретска настава	20		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	20		
16.	Други форми на активности	16.1.	Теренска настава	10		
		16.2.	Семинарски трудови	5		
		16.3.	Индивидуално учење	5		
		16.4.	Полагање колоквиуми	20		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Проектна задача			30 поени	
	17.2.	Семинарска работа (презентација: писмена и усна)			50 поени	
	17.3.	Активност и учество			20 поени	

18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Семинарската работа, консултации	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Г. Петров	Системи на квалитет и стандарди (предавања)	ФПТН - Штип	2010
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	В. Чепујноска, Ѓ. Чепујноски	Основи на управувањето со квалитетот	Економски факултет - Скопје	1993
	2.	J. M. Juran	Handbook of quality	USA	1999